

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

**Раст и развиток кај  
Домашните животни**

Проф. д-р Сретен АНДОНОВ  
Асис. м-р Александар УЗУНОВ

Предмет: Основи на сточарско производство  
Материјал: [www.fzh.ukim.edu.mk/stocarstvo](http://www.fzh.ukim.edu.mk/stocarstvo)

Представување бр. 9

### Општи констатации

- Сите живи суштества на почетокот биле само една клетка!!!!
- Сите живи суштества имаат способност да растат и да се развиваат!!!!
- Кадо домашните животни детално се проучени растот и развитокот на клетките, ткивата, органите, системите и организмот во целост
- Фактори кои делуваат врз растот и развитокот
- Влијанија на:
  - Наследна основа (генотип)
  - Надворешна средина
  - Нивна интеракција

### Раст (растење)

- Зголемување на волуменот и масата на органот,
- Делење на клетките и нивно зголемување,
- Маса на интерцелуларна материја,
- Зголемување на телесна маса (прираст) примарно заради зголемување на бројот на клетките.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Развиток

- Потребни се квалитетни промени во содржината на клетките во процесот на формирање на органите,
- Започнува со оплодување на зигота до формирање на власен организам способен за размножување,
- Во одредени фази на развитокот се формираат посебни органи и делови на телото до целосно оформување на организмот.

---

---

---

---

---

---

---

## Примери

Раст	Развиток
Зголемување на жива маса кај полноглавецот	Преобразба на полноглавецот во жаба
Дете од пред школска возраст со маса на дете од школска возраст – пораснато но не и развиено	Дете од школска возраст со маса на дете од пред школска возраст – развиено но не и пораснато

---

---

---

---


---

---

---

## Фаза 1: овариална

- Најкратка од формирањето зигота (11 д. овци, крави)



---

---

---

---

---

---

---

## Фаза 2: Ембрионална

- Размножување на клетките
- 1; 2; 4; 8; 16 бластомери, морула, бластула имплантација, ектодерм, егзодерм мезодерм.



---

---

---

---

---

---

---

## Фаза 2: ембрионална

- Размножување на клетките
- 34 дена кај овци и 45 кај крави
- Почнува да личи на „нешто“

---

---

---

---

---

---

---

## Фаза 3: формирање на фетус

- Се дефинираат сите специфични ткива и зачетоци на органи
- Потребни се нормални услови на мајчинскиот организам (регулиран од хормони)

---

---

---

---


---

---

---

## Раст и развиток на плод

Вид	Месец 1	Партус	Времетраење
Крава	2 г	35 кг	9 месеци
Овца	2,1 г	3-5 кг	5 месеци
Свиња	4,5 г	1,2 кг	114 дена



## Раст и развиток

- Зависи од:
  - Вид, раса
  - Индивидуалност на родители (посебно мајките – капацитет на утерусот, дел од т.н. мајчински ефект)
  - Број на плодови
  - Возраст на мајката
  - Пол на полот
  - Исхрана и нега на мајката, посебно во втора половина од гравидност

## Раст и развиток

- Нервно ткиво и крвоток



18 дневен  
ембрион кај  
свињи

13

---

---

---

---

---

---

---

## Раст и развиток

- Се формира телото
  - глава,
  - екстремитети,
  - Труп
- Цевкасти коски се развиваат побрзо од плочестите (високо нозе, куси, тесни и плитки)
- Висина на крст > висина на гребен (крст - цевкасти коски 85%, гребен 70%)
- Исхраната има влијание врз ширина, длабина и маса

14

---

---

---

---

---

---

---

## Екстра - утерин период

- Започнува со партус
- На почетокот зависи од мајката (колострум и млечност)
- Мускулно, коскено и масно ткиво



15

---

---

---

---

---

---

---

- Зависи од генетски и парагенетски фактори
  - Раса, индивидуа
  - Исхрана (енергија, белковини, минерали, витамини)
  - Температура (прасиња 24-32 °C; телиња 10-15 °C)
  - Пол (машките побрзо растат од женските)
  - Породна маса како почетна
  - Годишно време (напролет побрзо растат)

16

---

---

---

---

---

---

- Хормони (тироксин, соматотропин - GH, полови)
- Раст до осифицирање на епифиза на коските
- Полова зрелост – естроген – поттикнува окоскување на епифиза (женски порано од машки)
- Прогестерон супримира естроген (права бременост женските грави имаат натамошен раст и развој)



17

---

---

---

---

---

---

### Брзина на прираст (растење)

- Економски ефект
- Конверзија (потрошувачка на храна за 1 кг прираст)
- Млади грави брзо растат
- Со возраст се намалува брзина на прираст
- На почеток зависи од мајчино млеко

18

---

---

---

---

---

---

## Улога на колострумот

- Висока хранлива вредност
- Сварливи албумини ( $>16\%$ )
- Заштитни материји (поттикнување на имунолошкиот систем)
- Минерали
- Пургативни материји (чистење на цревата од мекониум, предуслов за нивна функционалност)

19

---

---

---

---

---

---

---

## Влијание на состав на мајчино млеко врз прираст на младенчето

Вид	Породна маса (кг)	Време на удвојување (дена)	Белковини во мајчино млеко	Минерали во мајчино млеко
Човек	2,5-5	180	1,6	0,2
Коњ	20-50	60	2,0	0,4
Говеда	15-50	50	3,5	0,7
Овци	2,5-4,5	15	4,9	0,8
Свињи	1,0-1,5	10	5,5	1,0
Куникула	Под 0,1	6	10,5	2,5

20

---

---

---


---

---

---

---

## Брзина на прираст



21

---

---

---

---

---

---

---

## Брзина на прираст

- Се изразува во апсолутни и релативни показатели

• Теле породна маса 40 кг

Возраст 30 дена 67 кг

Прираст 27 кг

Дневен прираст 27/30=0,9 кг

22

---

---

---

---

---

---

---

---

## Брзина на прираст

- Интензитет на прираст (релативен)

$$K = \frac{W_t - W_0}{W_0} * 100;$$

$$\frac{67 - 40}{40} * 100 =$$

67,50

23

---

---

---

---

---

---

---

---

## Интензитет на раст кај јагниња

Месец	Машки	Женски
1	254	239
2	58	52
3	34	32
4	19	16
5	14	12
6	10	8
7	5	2

24

---

---

---

---

---

---

---

---



**Времетраење на прираст, експлоатација и животен век (години)**

Вид	Прираст	Век на експлоатација	Животен век
Копитари	5	15-25	30-50
Говеда	4	5-12	20-30
Свињи	2	4-6	20-30
Овци	3		10-15
Живина	1		20-30

26